

**ТЕТЕКС АД - Тетово**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

**Скопје, март 2025**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1-2</b>
<b>Посебни финансиски извештаи</b>	
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9-44
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕТЕКС АД - Тетово

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ТЕТЕКС АД - Тетово**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТЕТЕКС АД – Тетово заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.


**Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 18 март 2025 година

**Овластен ревизор**  
Костадинка Китаноска



**Управител и Овластен ревизор**  
Антонио Белјанов



Тетекс АД - Тетово  
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

---

	<u>Белешка</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2023</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	50,553	78,315
Трошоци на продадени производи и стоки	9	(24,460)	(203,153)
<b>БРУТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>		<b>26,093</b>	<b>(124,838)</b>
Останати оперативни приходи	10	141,495	294,657
Добивки од вложувања	11	86,168	78,245
Административни и продажни расходи	12	(132,127)	(123,631)
Останати оперативни расходи	13	(49,787)	(24,843)
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>		<b>71,842</b>	<b>99,590</b>
Приходи (расходи) од финансирање	15	2,034	(646)
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>73,876</b>	<b>98,944</b>
Расход за данок од добивка	16	(4,621)	(4,652)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>69,255</b>	<b>94,292</b>
<b>Заработувачка по акција</b>			
Основна (МКД за 1 акција)	17	174	229

	<u>Белешка</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2023</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		69,255	94,292
<b>Останата сеопфатна добивка:</b>			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	23	3,676	(77)
Движење на ревалоризација на недвижности	19	22,101	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<u>25,777</u>	<u>(77)</u>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<u>95,032</u>	<u>94,215</u>

Тетекс АД - Тетово  
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	19	128,421	116,750
Вложувања во недвижности	20	650,936	561,914
Вложувања во подружници	21	-	-
Вложувања во придружени друштва	22	523,785	450,494
Вложувања расположливи за продажба	23	10,025	16,032
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>1,313,167</b>	<b>1,145,190</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	24a	97,238	170,108
Побарувања од продажба	25	7,524	5,728
Останати краткорочни средства и АВР	26	13,768	12,326
Дадени депозити и позајмици	27	101	101
Парични средства	28	76,361	183,052
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>194,992</b>	<b>371,315</b>
<b>Средства кои се наменети за продажба</b>	246	<b>145,023</b>	<b>145,023</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1,653,182</b>	<b>1,661,528</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерски капитал	29	1,281,978	1,281,978
Откупени сопствени акции (-)		(79,320)	(17,127)
Резерви		138,465	57,571
Ревалоризациони вишоци		190,722	164,945
Акумулирана добивка		69,255	125,763
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1,601,100</b>	<b>1,613,130</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Разграничени грантови	31	887	944
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>887</b>	<b>944</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	32	3,957	6,174
Краткорочни кредити и заеми	30	16,500	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	32	30,738	41,280
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>51,195</b>	<b>47,454</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>52,082</b>	<b>48,398</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1,653,182</b>	<b>1,661,528</b>

На ден 26 февруари 2025 година, Одборот на Директори на Тетекс АД Тетово ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување.

Извршен Директор  
Павлинка Трповска



Главен Извршен Директор  
Бобан Гоговски

	Белеш.	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>73,876</b>	<b>98,944</b>
<b>Усогласување за:</b>			
Амортизација на НПО	19	3,385	3,521
Амортизација на разграничени грантови	31	(57)	(58)
Усогласување на акумулирана амортизација	22	-	-
Расходи (приходи) од камати, нето	15	(1,894)	618
Приходи од отпис на обврски	10	-	(10)
Приходи од дивиденди	10	(43,225)	(77,688)
Капитална (добивка) загуба од продажба и расход на основни средства	11	(10,616)	(180,019)
Капитални добивки од учество во добивки на придружено друштво	11	(44,845)	-
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции		1,902	(557)
Приходи од проценка на вложувања во недвижнос	10	(66,840)	-
Ликвидирање на подружница	21	-	39,315
Исправка на вредност на залихи	16	44,090	840
Отпис и исправка на вредност на побарувања	13	-	-
<b>Добивка (загуба) пред промени во обртни средства</b>		<b>(44,224)</b>	<b>(115,094)</b>
Побарувања од продажба		(1,796)	(3,544)
Останати тековни средства и АВР		(1,252)	7,511
Залихи и средства наменети за продажба		28,780	187,201
Обврски од добавувачи		(2,217)	479
Останати тековни обврски и ПВР		(9,806)	(791)
<b>Нето пари употребени во работењето</b>		<b>(30,515)</b>	<b>75,762</b>
Платена камата		(52)	(1,468)
Платен/вратен данок од добивка		(5,695)	(5,346)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>(36,262)</b>	<b>68,948</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>			
Приливи/одливи од депозити и позајмици	27	-	-
Приливи/одливи од вложувања во хартии од вредност	23	7,781	557
Стеknати вложувања во придружени друштва	22	(28,446)	(22,135)
Приливи од вложувања во подружници	21	-	-
Примени камати	15	1,946	850
Примени дивиденди	10	43,225	77,688
Купување на недвижности, постројки и опрема	19;20	(18,195)	(30,770)
Продажби на недвижности и опрема	19	13,674	180,019
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>		<b>19,985</b>	<b>206,209</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Купување сопствени акции		(62,193)	(17,127)
Исплатени дивиденди и награди		(44,721)	(48,308)
Искористени (вратени) кредити и заеми, нето	30	16,500	(70,600)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>(90,414)</b>	<b>(136,035)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>		<b>(106,691)</b>	<b>139,122</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>28</b>	<b>183,052</b>	<b>43,930</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>28</b>	<b>76,361</b>	<b>183,052</b>



## Тетекс АД - Тетово

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Ревалоризационен вишок	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ				
<b>Во (000) МКД</b>								
<b>Состојба на 1 јануари 2023</b>	<b>414,171</b>	<b>1,281,978</b>	-	-	<b>54,175</b>	<b>165,022</b>	<b>83,652</b>	<b>1,584,827</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка за периодот	-	-	-	-	-	-	94,292	<b>94,292</b>
Ревалоризација на отуѓени недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на продадени вложувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	(77)	-	(77)
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>	<b>94,292</b>	<b>94,215</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Распределба на дел од резервите на акумулирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	3,396	-	(3,396)	-
Откупени сопствени акции	-	-	5,568	(17,127)	-	-	-	(17,127)
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	(48,785)	(48,785)
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b>414,171</b>	<b>1,281,978</b>	<b>5,568</b>	<b>(17,127)</b>	<b>57,571</b>	<b>164,945</b>	<b>125,763</b>	<b>1,613,130</b>

## Тетекс АД - Тетово

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Ревалориза ионен вишок	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ				
<b>Во (000) МКД</b>								
<b>Состојба на 1 јануари 2024</b>	<b>414,171</b>	<b>1,281,978</b>	<b>5,568</b>	<b>(17,127)</b>	<b>57,571</b>	<b>164,945</b>	<b>125,763</b>	<b>1,613,130</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка за периодот	-	-	-	-	-	-	69,255	<b>69,255</b>
Ревалоризација на пренесени недвижности	-	-	-	-	-	22,101	-	<b>22,101</b>
Усогласување на вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	3,702	-	<b>3,702</b>
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	(26)	-	<b>(26)</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,777</b>	<b>69,255</b>	<b>95,032</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Распределба на дел од резервите на акумулирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	4,715	-	(4,715)	-
Распределба за откуп на сопствени акции	-	-	-	-	76,179	-	(76,179)	-
Откупени сопствени акции	-	-	19,822	(62,193)	-	-	-	(62,193)
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	(44,869)	(44,869)
<b>Состојба на 31 декември 2024</b>	<b>414,171</b>	<b>1,281,978</b>	<b>25,390</b>	<b>(79,320)</b>	<b>138,465</b>	<b>190,722</b>	<b>69,255</b>	<b>1,601,100</b>

## **1. Основни податоци и дејност**

Волнарскиот комбинат ТЕТЕКС АД – Тетово (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија.

Седиштето на Друштвото е во Тетово на ул. Браќа Миладинови бр.1.

Основна дејност на Друштвото опфаќа управување со недвижен и движен имот и продажба на текстилни производи.

На крајот на декември 2019 година и во текот на февруари 2020 година, Друштвото донело Одлуки за затворање на 2 деловни единици, Ткаенини и Конфекција поради нерентабилно и нерационално работење. Според плановите, Друштвото продолжува да работи во останатите дејности кои се рентабилни. Во текот на 2020 година, Друштвото престанало со производниот процес и продолжило со продажба на текстилни производи кои што се на залиха.

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2024 година изнесува 27 вработени (31 декември 2023: 33 вработени).

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 44, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво Тетекс АД Тетово.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на едно друштво во земјата кое не е консолидирано во овие финансиски извештаи (Белешка 21). Вложувањата во ова друштво е прикажано како вложување во подружници.

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)**

### **2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи (Продолжение)**

Друштвото подготви и издаде консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година во кои извештаи е вклучена и подружницата заклучно со септември 2023 година кога подружницата е ликвидирана.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

### **2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи од продажба**

##### *Продажба на производи и стоки*

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

##### *Обезбедување на услуги*

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиската состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиската состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиската состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.4. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2024 и 2023 година, се следните:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
1 ЕУР =	61.4939 МКД	61.4939 МКД
1 УСД =	58.8807 МКД	55.6516 МКД

#### **3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2023: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на извештајот за финансиската состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиската состојба.

#### **3.6. Заработувачка по акција**

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.7. Парични средства**

Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

#### **3.8. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на извештајот за финансиската состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

#### **3.9. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

#### **3.10. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалена за загуби поради обезвреднување.

#### **3.11. Вложувања во придружени друштва**

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружени друштва се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалена за загуби поради обезвреднување.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.12. Вложувања расположливи за продажба**

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

#### **3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(1) Општа објава*

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во извештајот за финансиската состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственми проценки и грешки, ревалоризираниите вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.



### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

##### *(2) Амортизација*

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Недвижности	2.5-5 %	2.5-5 %	20-40 години	20-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

#### **3.14. Вложувања во недвижности**

Недвижностите што се користат за изнајмување или за капитална апрециација или пак за двете наведени намени, и кои не се користат од страна на Друштвото во редовниот тек на активностите се класифицираат како вложувања недвижности. Друштвото го применува моделот на објективна вредност за нивно мерење после првичното признавање.

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти во сопственост на Друштвото што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се проценуваат на датумот на билансирање по нивната објективна вредност.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средство само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.14. Вложувања во недвижности (Продолжение)**

Моделот на објективната вредност, применет при последователното мерење се заснова на тековните пазарни цени, прилагодени, доколку е потребно, за било каква разлика во природата, локацијата или условите на одредено средство. Објективната вредност на инвестиционите недвижности го прикажува, покрај другото, приходот од изнајмување на моменталните закупи и претпоставки за исходот од идни закупи според моменталните состојби на пазарот. Објективната вредност на сличен начин дава приказ и за паричните одливи кои би можеле да се очекуваат во однос на вложувањата во недвижности.

Вложувањата во недвижности кои се пренаменуваат за понатамошна употреба како недвижности или како недвижности кои не се толку активни на пазарот продолжуваат да се признаваат по нивната објективна вредност како претпоставена набавна вредност на истите.

Промените во објективната вредност на недвижностите се признаени во како добивки од вложувања. Не се пресметува амортизација на инвестиционите недвижности.

#### **3.15. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.16. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.17. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство или деноминирани во странска валута се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

#### **3.18. Разграничени грантови**

Грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се прима немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа.

Кога грантовите не се поврзани со средства или со исполнување на било какви услови, истите се признаваат целосно како приходи.

#### **3.19. Капитал**

##### *(1) Основна главнина*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### *(2) Откупени сопствени акции*

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.19. Капитал (Продолжение)**

##### *(3) Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### *(4) Ревалоризациона резерва*

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на сведување на објективна вредност на вложувањата во недвижности (белешка 3.14), како и сведување на објективна вредност на вложувањата расположливи за продажба (белешка 3.12). Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### **3.20. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.21. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

*(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

*(2) Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

#### **3.22. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.23. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.24. Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нетековни средства кои се чуваат за продажба се средства кои Друштвото ги класифицира како средства кои се чуваат за продажба со оглед на намерата нивната сметководствена вредност да биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење.

Нетековното средство класифицирано како такво кое се чува за продажба се мери по пониската од неговата сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Друштвото треба да признае загуба поради обезвреднување на нетековни средства кои се чуваат за продажба во случај кога објективната вредност намалена за трошоците за продажба ќе ја надмине неговата сметководствена вредност.

За секое последователно зголемување на објективната вредност намалена за трошоците за продажба, Друштвото треба да признае добивка, но не над кумулативно претходно признаена загуба поради обезвреднување на таквото средство.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### ***Ризик од промени на курсевите***

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

###### ***Ризик од промени на цените***

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 23.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се поголем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

##### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персоналниот данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

#### **5. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба.

**6. Финансиски инструменти**

**6.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

	<u>30 декември 2024</u>	<u>31 декември 2023</u>
Обврски по кредити и заеми	16,500	-
Пари и парични еквиваленти	(76,361)	(183,052)
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>(59,861)</b>	<b>(183,052)</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>1,601,100</b>	<b>1,613,130</b>
<b>% на задолженост</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**6.2. Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ЕУР	447	132	-	-
УСД	-	-	-	-
	<b>447</b>	<b>132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<u>Зголемувања за 10%</u>		<u>Намалувања за 10%</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ЕУР	45	13	(45)	(13)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето Ефект</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>(45)</b>	<b>(13)</b>



**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<b>31 декември</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	1,144	1,679
- Побарувања од купувачи	7,524	5,728
- Останати побарувања и позајмици	85	85
- Вложувања во подружници	0	-
- Вложувања во придружени друштва	523,785	450,494
- Вложувања расположливи за продажба	10,025	16,032
	<b>542,563</b>	<b>474,018</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	1,217	2,273
- Орочени депозити	-	179,100
	<b>1,217</b>	<b>181,373</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити	74,101	101
	<b>74,101</b>	<b>101</b>
	<b>617,881</b>	<b>655,492</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	3,957	6,174
- Останати тековни обврски	7,632	7,063
	<b>11,589</b>	<b>13,237</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки и заеми	16,500	-
	<b>16,500</b>	<b>-</b>
	<b>28,029</b>	<b>13,237</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и заеми и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1%		Намалувања за 1%	
	поени		поени	
	2024	2023	2024	2023
Земени кредити и заеми	-	-	-	-
Дадени депозити	-	1,791	-	(1,791)
<b>Нето Ефект</b>	<b>-</b>	<b>1,791</b>	<b>-</b>	<b>(1,791)</b>

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,361	74,000	-	-	76,361
Купувачи	7,524	-	-	-	7,524
Останати побарув.	85	-	-	-	85
Даден заеми и депозити	-	-	101	-	101
Вложувања	-	-	-	533,810	533,810
	<b>9,970</b>	<b>74,000</b>	<b>101</b>	<b>533,810</b>	<b>617,881</b>
Добавувачи	3,957	-	-	-	3,957
Останати обврски	7,632	-	-	-	7,632
Обврски за кредити	-	-	16,500	-	16,500
	<b>11,589</b>	<b>-</b>	<b>16,500</b>	<b>-</b>	<b>28,089</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава речноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	183,052	-	-	-	<b>183,052</b>
Купувачи	5,728	-	-	-	<b>5,728</b>
Останати побарув.	85	-	-	-	<b>85</b>
Даден заеми и депозити	-	-	101	-	<b>101</b>
Вложувања	-	-	-	466,526	<b>466,526</b>
	<b>188,865</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>466,526</b>	<b>655,492</b>
Добавувачи	6,174	-	-	-	<b>6,174</b>
Останати обврски	7,063	-	-	-	<b>7,063</b>
Обврски за кредити	-	-	-	-	<b>-</b>
	<b>13,237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,327</b>

**ТЕТЕКС АД - Тетово**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**7. Известување по сегменти**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2024 година како и останатите сегменти информации се следните:

		Ткаенини	Конфекција	Трико тажа	Трговија	Управување со имот	Вкупно
Приходи продажба	од	781	47	230	14,888	34,607	<b>50,553</b>
<b>Оперативна добивка/резултат на сегментот</b>		<b>403</b>	<b>24</b>	<b>119</b>	<b>7,685</b>	<b>63,612</b>	<b>71,842</b>
Приходи(расходи) од финансирање							<b>2,034</b>
<b>Бруто добивка</b>							<b>73,876</b>
Данок од добивка							<b>(4,621)</b>
<b>Нето добивка</b>							<b>69,255</b>
<b>Други информации</b>							
Вкупни средства по сегменти		25,540	1,537	7,521	486,867	1,131,717	<b>1,653,182</b>
Вкупни обврски по сегменти		805	48	237	15,338	35,654	<b>52,082</b>
Амортизација		52	3	15	997	2,314	<b>3,385</b>
Инвестиции во основни средства		281	17	83	5,358	12,456	<b>18,195</b>

**ТЕТЕКС АД - Тетово**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2023 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Ткаенини	Конфекција	Трико тажа	Трговија	Управување со имот	Вкупно
Приходи продажба од	34,272	14	139	38,798	5,092	<b>78,315</b>
<b>Оперативна добивка/резултат на сегментот</b>	<b>(54,631)</b>	<b>(22)</b>	<b>(222)</b>	<b>(61,845)</b>	<b>216,311</b>	<b>99,590</b>
Приходи(расходи) од финансирање						<b>(646)</b>
<b>Бруто добивка</b>						<b>98,944</b>
Данок од добивка						<b>(4,652)</b>
<b>Нето добивка</b>						<b>94,292</b>
<b>Други информации</b>						
Вкупни средства по сегменти	727,113	297	2,949	823,137	108,032	<b>1,661,528</b>
Вкупни обврски по сегменти	21,180	9	86	23,977	3,147	<b>48,398</b>
Амортизација	1,541	1	6	1,744	229	<b>3,521</b>
Инвестиции во основни средства	13,465	6	55	15,244	2,001	<b>30,770</b>

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

Република Северна Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

<b>Продажби во:</b>	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
Република Северна Македонија	48,549	45,343
Европа	2,004	32,972
САД	-	-
Други земји	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>50,553</b>	<b>78,315</b>

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

<b>Вкупни средства во:</b>	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
Република Северна Македонија	1,653,182	1,661,528
Европа	-	-
САД	-	-
Други земји	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1,653,182</b>	<b>1,661,528</b>

<b>Вкупни инвестиции во:</b>	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
Република Северна Македонија	18,195	30,770
Европа	-	-
САД	-	-
Други земји	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>18,195</b>	<b>30,770</b>

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 31 декември 2024 година:

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
/	/	/

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 31 декември 2023 година:

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
/	/	/

## 8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>а) Анализа по пазари</b>		
Продажба на домашен пазар	48,549	45,343
Продажба на странски пазар	2,004	32,972
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>50,553</b>	<b>78,315</b>
<b>б) Анализа по видови</b>		
Продажба на ткаенини	781	34,272
Продажба на конфекција	47	14
Продажба на трикотажа	230	139
Продажба на трговски стоки	14,888	38,798
Останато	34,607	5,092
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>50,553</b>	<b>78,315</b>

На крајот на декември 2019 година и во текот на февруари 2020 година, Друштвото донело Одлуки за затворање на 2 деловни единици, Ткаенини и Конфекција поради нерентабилно и нерационално работење. Приходите од овие деловни единици кои се прикажани во оваа белешка се остварени со продажби на останатите залихи со кои располага Друштвото.

## 9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Залихи на почетокот на годината	145,782	222,682
Производни трошоци во тек на година	(2,211)	(4,149)
Кусоци (вишоци) по попис	-	(10)
Исправка на вредноста на залихи, нето	(53,567)	14,966
Залихи на крајот на годината	(74,170)	(145,782)
<b>Трошоци на продадени производи</b>	<b>15,834</b>	<b>87,707</b>
<b>Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>8,626</b>	<b>115,446</b>
<b>Вкупно трошоци на продадени производи и стоки</b>	<b>24,460</b>	<b>203,153</b>

## 10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Капитална добивка (загуба) од продажба на материјални средства	10,616	180,019
Приходи од наемнина	22,812	22,772
Приходи од отпис на обврски и вишоци	-	10
Приходи од продажба на материјали	2,600	1,294
Приходи од амортизација на грантови (Бел.32)	57	58
Приходи од проценка на вложувања во недвижности	66,840	-
Останати	38,570	90,504
<b>Вкупно останати оперативни приходи</b>	<b>141,495</b>	<b>294,657</b>

### 11. ДОБИВКИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Дивиденди од вложувања расположливи за продажба	75	51
Дивиденди од поврзани субјекти (Бел. 22)	43,150	77,637
Капитална добивка (загуба) од продажба на акции	(1,902)	557
Капитални добивки од учество во добивки на придружено друштво	44,845	-
<b>Вкупно добивки од вложувања</b>	<b>86,168</b>	<b>78,245</b>

### 12. АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОДАЖНИ РАСХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Плати на административни работници	29,939	25,946
Трошоци за службени патувања	138	122
Трошоци за маркетинг, репрезентација и сл.	652	1,964
Набавна вредност на продадени материјали	46,672	44,369
Потрошени материјали	482	419
Потрошена енергија	6,304	5,841
Трошоци за телефони	1,771	1,321
Разни услуги (нематеријални)	4,585	4,568
Премии за осигурување	4,169	338
Банкарски провизии	2,240	3,041
Амортизација	3,385	3,521
Трошоци за надоместоци на вработените	1,608	860
Даноци, придонеси, чланарини	17,576	7,595
Трошоци за провизии за посредување во продажба	-	7,432
Останати	12,606	16,294
<b>Вкупно</b>	<b>132,127</b>	<b>123,631</b>

### 13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Отпис на побарувања и заеми	-	-
Казни, пенали и судски решенија	5	-
Кусоци	74	4
Вредносно усогласување на залихи	44,090	840
Резервирани трошоци (белешка 32)	5,500	23,516
Останати општи расходи	118	483
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>49,787</b>	<b>24,843</b>



#### 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Бруто плати на вработени	29,939	25,946
Трошоци за надоместоци на вработените	1,608	860
<b>Вкупно трошоци за вработени</b>	<b>31,547</b>	<b>26,806</b>

#### 15. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Приходи по основ на камати	1,946	850
Приходи по основ на курсни разлики	145	6
	<b>2,091</b>	<b>856</b>
Расходи за камати од кредити	(52)	(1,468)
Курсни разлики	(5)	(34)
	<b>(57)</b>	<b>(1,502)</b>
<b>Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање</b>	<b>2,034</b>	<b>(646)</b>

#### 16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>Добивка за годината</b>	<b>73,876</b>	<b>98,944</b>
Ослободување на добивката пред оданочување	-	-
<b>Непризнаени расходи:</b>		
Отпис и исправка на побарувања	-	-
Репрезентација и спонзорства	512	491
Надоместоци на Одбор на директори	4,951	7,400
Осигурување на членовите на управување	3,868	-
Парични и даночни казни, пенали	-	-
Други надоместоци на вработените	90	495
Кусоци	74	-
Трошоци за донации	-	1,250
Неотпишана вредност на основни средства	-	-
Расходи кои не се поврзани со дејноста	6,067	24,194
<b>Даночна основа</b>	<b>89,438</b>	<b>132,774</b>
<b>Намалување на даночната основа</b>		
Дивиденди, оданочени кај исплатувачот	(43,224)	(73,754)
<b>Даночна основа по намалување</b>	<b>46,214</b>	<b>59,020</b>
<b>Пресметан данок од добивка од 10% (2022: 10%)</b>	<b>4,621</b>	<b>5,902</b>
Други ослободувања	-	(1,250)
<b>Данок од добивка</b>	<b>4,621</b>	<b>4,652</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>73,876</b>	<b>98,944</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>6.26%</b>	<b>4.70%</b>

## 17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција се како што следува:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Нето добивка расположива на акционерите	69,255	94,292
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
<b>Корегирана Нето добивка</b>	<b>69,255</b>	<b>94,292</b>
<b>број на акции</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>414,171</b>	<b>414,171</b>
Откупени сопствени акции во претходни години	(5,568)	-
Откупени 15 сопствени акции во 05/2023 (15*7/12)		(9)
Откупени 67 сопствени акции во 05/2023 (67*7/12)		(39)
Откупени 100 сопствени акции во 05/2023 (100*7/12)		(58)
Откупени 100 сопствени акции во 05/2023 (100*7/12)		(58)
Откупени 100 сопствени акции во 06/2023 (100*6/12)		(50)
Откупени 260 сопствени акции во 06/2023 (260*6/12)		(130)
Откупени 710 сопствени акции во 06/2023 (710*6/12)		(355)
Откупени 1,216 сопствени акции во 09/2023 (1,216*3/12)		(304)
Откупени 3,000 сопствени акции во 09/2023 (3,000*3/12)		(750)
Откупени 704 сопствени акции во 02/2024 (704*10/12)	(587)	-
Откупени 19,118 сопствени акции во 06/2024 (19,118*6/12)	(9,559)	-
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>398,457</b>	<b>412,418</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>174</b>	<b>229</b>

## 18. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2024 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери има издвоено дел за дивиденди на обичните акции во износ од 44,869 илјади МКД (2023: 45,559 илјади МКД).

**19. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Промени во текот на 2024 година се следните:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>1,029,181</b>	<b>241,711</b>	-	<b>1,270,892</b>
Набавки	18,074	121	-	18,195
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-
Расход и продажби	(36,887)	(75,725)	-	(112,612)
Усогласување на земјиштето	-	-	-	-
Пренос во вложувања	(22,182)	-	-	(22,182)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>988,186</b>	<b>166,107</b>	-	<b>1,154,293</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>				
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>915,279</b>	<b>238,864</b>	-	<b>1,154,143</b>
Амортизација	2,596	789	-	3,385
Пренос	-	-	-	-
Расход и продажби	(33,829)	(75,725)	-	(109,554)
Усогласување	-	-	-	-
Пренос во вложувања	(22,101)	-	-	(22,101)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>861,945</b>	<b>163,928</b>	-	<b>1,025,873</b>
<b>Нето вредност на:</b>				
<b>31.12.2024 година</b>	<b>126,241</b>	<b>2,179</b>	-	<b>128,420</b>
<b>31.12.2023 година</b>	<b>113,902</b>	<b>2,847</b>	-	<b>116,749</b>

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има заложено дел од својот недвижен имот (згради и земјиште) како обезбедување за рамковен кредит лимит од ТТК Банка АД Скопје (белешка 33а).

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за вршење на неговите активности.

## 20. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувањата во недвижности се состојат од недвижности дадени под оперативен наем на трети лица, како и недвижности кои се чуваат за зголемување на вредноста и се со недефинирана идна употреба. Истите се состојат од следните недвижности:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Погон - производна хала	51,902	53,889
Зграда - ТТК банка	92,243	83,288
Зграда - ТТК банка Аеродром	16,908	23,506
Погон-тетекс Јарн	298,856	269,842
Магазин	64,456	8,458
Трикотажа - Етко фешн	9,630	10,306
Фабрика за кебиња	35,514	34,203
Објект Попова Шапка	81,427	78,424
	<b>650,936</b>	<b>561,914</b>
<i>Движење во текот на годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>561,914</b>	<b>561,914</b>
Продажби	-	-
Набавки	-	-
Прекнижувања	22,182	-
Зголемување на објективната вредност, нето	66,840	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>650,936</b>	<b>561,914</b>

Во текот на 2024 година направена е проценка на вложувањата на недвижности наменети за продажба при што е книжен приход од 66,840 илјади МКД.

## 21. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	дејност	% на учество	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>а) домашни друштва</b>				
Петролгас ДООЕЛ	трговија	100%	-	-
<b>Вкупно вложувања во подружници</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Движење во текот на годината:</i>				
<b>Состојба на 1 јануари</b>			-	<b>39,315</b>
Ликвидирање на подружница			-	(39,315)
<b>Состојба на 31 декември</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото добило Решение од Виш Управен Суд на РСМ, врз основа на кое се завршува судската постапка поврзана со влогот во подружницата Петролгас ДООЕЛ Тетово, со која Друштвото станува 100% сопственик на истата (види Белешка 26). Врз основа на добиеното решение, Друштвото во јули 2021 година се упишува во Централниот регистар како единствен содружник на Петролгас ДООЕЛ Тетово при што вкупниот влог изнесува 39,315 илјади денари.

Во 2023 година добиена е дивиденда во вкупен износ од 52,549 илјади МКД од друштвото Петролгас ДООЕЛ Тетово. Подружницата Петролгас ДООЕЛ Тетов е ликвидирани во септември 2023 година.

## 22. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

	2024 % учество	2023 % учество	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
ТТК Банка АД (дејност банкарство)	41.424%	41.53%	523,785	450,494
			<b>523,785</b>	<b>450,494</b>
<i>Движење во текот на годината:</i>				
<b>Состојба на 1 јануари</b>			-	-
Набавна вредност / сметководствена вредност			450,494	-
Удел во добивки и загубите на придружените друштва			44,845	-
Примени дивиденди			43,150	-
Дивиденда во акции (за 2023)			28,447	-
Стектано вложување			<b>(43,150)</b>	-
<b>Состојба на 31 декември</b>			<b>523,786</b>	-

Во текот на 2024 година добиена е дивиденда во износ од 43,150 илјади МКД од поврзаното друштво ТТК Банка АД Скопје, и дивиденда во акции во износ од 28,447 илјади МКД или 28.447 акции со номинална вредност од 1,000 мкд (2023: 25.088 илјади МКД).

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото располага со 427,983 акции издадени од ТТК Банка АД Скопје или 41.424%, со вкупна набавна вредност од 523,785 илјади МКД. Уделот на Друштвото во добивката на придружениот ентитет за 2024 година изнесува 44,845 илјади МКД.

Заклучно со 31 декември 2024 година, вложувањето во ТТК Банка АД Скопје во финансиските извештаи на Друштвото е признато како вложување во придружени ентитети по методот на главнина.

Финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје со состојба 31 декември 2024 година се како што следува:

	2024 (000) МКД
<b>Извештај за финансиска состојба:</b>	
Вкупно средства	11,015,190
Вкупно обврски	9,726,057
<b>Нето средства</b>	<b>1,289,133</b>
<b>Извештај за сеопфатна добивка:</b>	
Приходи	801,951
Расходи	(680,158)
<b>Добивка / (загуба) пред оданочување</b>	<b>121,793</b>
Данок на добивка	(13,536)
<b>Нето добивка / (загуба) за периодот</b>	<b>108,257</b>

Пресметката согласно методот на главнина е како што следи:

	2024 (000) МКД
Нето средства	1,289,133
Учество од 41.424%	57,238
Нето добивка / (загуба) за периодот	108,257
Учество од 41,424%	44,845

### 23. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжува)

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>Вложувања во:</b>		
Акции на котирани домашни друштва	496	6,503
Акции на некотирани домашни друштва	9,529	9,529
<b>Вкупно</b>	<b>10,025</b>	<b>16,032</b>
<i>Движење во текот на годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>16,032</b>	<b>16,109</b>
Продажба на акции	(5,981)	-
Промени на објективната вредност	(26)	(77)
Пренесено во вложувања во подружници	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>10,025</b>	<b>16,032</b>

Вложувањата расположливи за продажба во целост се состојат од вложувања во акции на домашни котирани или некотирани друштва. Вложувањата во котирани друштва се мерени според нивната објективна вредност која е последната пазарна цена на датумот на билансот на состојба.

Како резултат на извршеното мерење на објективната вредност на овие вложувања, извршено е намалување на нивната вредност во износ од 26 илјади МКД (2023: нето намалување од 77 илјади МКД) кои се признаени како нереализирани добивки/загуби од вложувања во рамките на главнината и сеопфатната добивка на Друштвото. Кумулативните нереализирани добивки и загуби од вложувањата се признаени исто така во рамките на главнината на Друштвото.

### 24.а. ЗАЛИХИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Материјали	45,577	87,359
Резервни делови	-	5,296
Ситен инвентар и амбалажа	-	11
Готови производи	168,475	186,521
Трговски стоки	2,675	4,628
	<b>216,727</b>	<b>283,814</b>
Минус: Исправка на вредноста на залихите	(119,488)	(113,706)
<b>Вкупно залихи</b>	<b>97,238</b>	<b>170,108</b>

### 24.6. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Средствата наменети за продажба се состојат од вложување во недвижност Медицинска Пластика кое во 2016 година врз основа на Одлука за продажба е пренесено на градежни објекти наменети за продажба во вкупен износ од 158,971 илјади МКД, и земјиште во вкупен износ од 17,588 илјади МКД набавено врз основа на Одлука за набавка на недвижен имот-земјиште и преставува вложување во недвижност-земјиште наменето за продажба.

Во 2023 извршена е продажба на дел од средствата наменети за продажба во износ од 31,536 илј денари. Состојбата на салдото 31.12.2024 на средствата наменети за продажба е 145,023 илјади МКД (2023: 145,023 илјади МКД).

**25. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Купувачи во земјата	7,524	5,728
Купувачи во странство	7,246	7,246
Поврзани субјекти (бел. 35)	-	-
	<b>14,770</b>	<b>12,974</b>
Минус: Исправка на вредноста на побарувања	(7,246)	(7,246)
<b>Вкупно побарувања од продажба</b>	<b>7,524</b>	<b>5,728</b>
<b>Структура на побарувања по доспеаност:</b>		
Недоспеани	2,340	3,193
Доспеани до 30 дена	19	390
Доспеани до 90 дена	82	2,128
Доспеани над 90 дена	12,329	7,263
Исправка на сомнителни побарувања	(7,246)	(7,246)
<b>Вкупно побарувања од продажба</b>	<b>7,524</b>	<b>5,728</b>
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>7,246</b>	<b>7,246</b>
Нови сомнителни побарувања	-	-
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Конечен отпис	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>7,246</b>	<b>7,246</b>

**26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Побарувања за данок од добивка	190	-
Побарување за ДДВ и други даноци	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Однапред платени трошоци	1,169	868
Останати побарувања	85	85
Побарувања за авансна дивиденда (а)	-	-
Побарувања за дадени аванси	951	-
Однапред пресметани трошоци за амортизација	11,373	11,373
<b>Вкупно останати краткорочни средства и АВР</b>	<b>13,768</b>	<b>12,326</b>

## 27. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	<b>2024</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2023</b> <b>(000) МКД</b>
Депозити во банки	45	45
Останати побарувања	56	56
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

## 28. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<b>2024</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2023</b> <b>(000) МКД</b>
Денарски сметки кај комерцијални банки	770	2,141
Денарски благајни	3	10
Девизни сметки	447	132
Останати парични средства	1,141	1,669
Депозити во банки	74,000	179,100
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>76,361</b>	<b>183,052</b>

Со состојба 31.12.2023 година, депозитите во банки се состојат од бескаматен наменски депозит по видување во ТТК Банка АД Скопје во износ од 155,100 илјади МКД, даден како обезбедување на авансна гаранција издадена во корист на Лидл С. Македонија ДООЕЛ Скопје, и орочен депозит на 30 дена во ТТК Банка АД Скопје во износ од 24,000 илјади МКД со каматна стапка од 2.25%).

Со состојба 31.12.2024 година, Депозитите во банки се состојат од отворен во ТТК Банка АД Скопје во износ од 74,000 илјади МКД со каматна стапка од 3.3%.



## 29. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>Акции</b>	<b>Акции</b>	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Обични акции	388,781	408,603	1,203,389	1,264,743
Сопствени акции	25,390	5,568	78,589	17,235
<b>Вкупно</b>	<b>414,171</b>	<b>414,171</b>	<b>1,281,978</b>	<b>1,281,978</b>

Акционерскиот капитал на Друштвото во целост се состои од одобрени, издадени и целосно уплатени 414,171 обични акции со вкупна номинална вредност во износ од 20,874,218 ЕУР или 1,281,978 илјади МКД. Номиналната вредност на една акција изнесува 50.4 ЕУР (3,095.2899 МКД).

Со состојба на 31 декември 2023 година, Друштвото има откупено 5,568 обични сопствени акции кои имаат номинална вредност во износ од 17,235 илјади МКД и набавна вредност во износ од 17,127 илјади МКД.

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има откупено 25,390 обични сопствени акции кои имаат номинална вредност во износ од 78,589 илјади МКД и набавна вредност во износ од 62,193 илјади МКД.

Акционери со сопственост над 5% од издадени акции со право на глас со состојба на ден 31 декември 2023 година според евиденцијата на ЦДХВ се следните:

	<b>31 декември 2024 година</b>	
<b>Акционери:</b>	<b>Број на акции</b>	<b>% на Учество</b>
Иванка Гоговска	28,647	7.37%
Лоди Гоговска	28,520	7.34%
Бобан Гоговски	27,612	7.10%

30. КРЕДИТИ И ЗАЕМИ

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Краткорочни кредити и заеми од:</b>		
ТТК банка АД Скопје	(в) 16,500	-
	<b>16,500</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно кредити и заеми</b>	<b>16,500</b>	<b>-</b>

Во текот на 2024 година земен е супер бизнис-краткорочен револвинг кредит за обртни средства од ТТК банка со рок на враќање од 12 месеци со фиксна каматка стапка од 3,75%

Доспевањето на кредити и заемите е како што следува:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Во рок од една година	16,500	-
Во рок над една до пет години	-	-
Над 5 години	-	-
	<b>16,500</b>	<b>-</b>

Кредитите и заемите се деноминирани во следните валути:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
ЕУР	-	-
ЦХФ	-	-
МКД	16,500	-
	<b>16,500</b>	<b>-</b>

### 31. РАЗГРАНИЧЕНИ ГРАНТОВИ

Салдото на разграничени грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
<b>Влада на Норвешка</b>		
(Проект: Воведување и зајакнување на Европските стандарди за заштита при работа во текстилната индустрија)	887	944
	<b>887</b>	<b>944</b>
<i>Промени во текот на годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>944</b>	<b>1,002</b>
Нови грантови	-	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(57)	(58)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>887</b>	<b>944</b>

### 32. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Добавувачи во земјата	3,957	3,209
Добавувачи во странство	-	-
Обврски спрема поврзани субјекти (Бел. 35)	-	2,965
	<b>3,957</b>	<b>6,174</b>
Обврски за примени аванси	2,477	8,402
Обврски спрема вработените за нето плати	-	-
Обврски спрема државата за давачки од плати	283	277
Обврски за ДДВ	357	736
Обврски за данок од добивка	402	1,286
Обврски за дивиденди	6,967	6,819
Останати обврски	-	-
Обврски по основ на камати по кредити	-	-
Обврски по основ на резервации	19,587	23,516
Други	665	244
	<b>30,738</b>	<b>41,280</b>
<b>Вкупно</b>	<b>34,695</b>	<b>47,454</b>

Во текот на 2024 година друштвото има пресметано трошоци за провизија за посредување во продажба во вредност од 14,087 илјади МКД (2023: 23,516 илјади МКД) , и резервации за надомест за дополнителна награда во износ од 5,500 илјади МКД, кои како обврска ќе ги исплати во 2025 година

### 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

#### а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

<u>Хипотекарен доверител</u>	<u>Објект/Имот</u>	<u>Обезбедување за:</u>
ТТК Банка АД Скопје	Згради и земјиште	Рамковен кредит лимит во вкупен износ од 95,000,000 МКД за Друштвото

#### б) Судски спорови

Со состојба 31 декември 2024 година, не се евидентирани судски спорови против Друштвото, и врз основа на тоа не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

#### в) Банкарски гаранции и гаранции за други

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од ТТК Банка АД Скопје во вкупен износ од 8,000 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг (2023: 86,047 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг и обезбедување на преддоговор за купопродажба на недвижен имот).

#### 34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на своето работење Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва кои претставуваат поврзани субјекти за Друштвото. Салдата на побарувањата, обврски како и остварените приходи и расходи со овие поврзани друштва се како што следува:

	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>31 декември 2024 година</u> <u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
<b>Придружени друштва:</b>				
ТТК Банка АД	-	-	57,383	442
ТТК Банка АД- депозити, сметки и кредити	76,381	16,500	-	-
	<u>76,381</u>	<u>16,500</u>	<u>57,383</u>	<u>442</u>
<b>Вкупно</b>	<u>76,381</u>	<u>16,500</u>	<u>57,383</u>	<u>442</u>
	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>31 декември 2023 година</u> <u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
<b>Подружници:</b>				
Петролгас ДООЕЛ	-	-	53,106	1,048
	-	-	<u>53,106</u>	<u>1,048</u>
<b>Придружени друштва:</b>				
ТТК Банка АД	-	2,965	35,008	4,394
ТТК Банка АД-депозити, сметки и кредити	182,983	-	-	-
	<u>182,983</u>	<u>2,965</u>	<u>35,008</u>	<u>4,394</u>
<b>Вкупно</b>	<u>182,983</u>	<u>2,965</u>	<u>88,114</u>	<u>5,442</u>

Во 2024 година најголем дел од приходите со придружените друштва произлегуваат од приходи по основ на наемнини во износ од 12,286 илјади МКД (2023: 9.360 илјади МКД) и приходи од дивиденди во износ од 43,150 илјади МКД (2023: 25.088 илјади МКД).

Приходите остварени со подружниците во 2023 година во најголем дел произлегуваат од добиена дивиденда од поврзаното друштво Петролгас ДООЕЛ во износ од 52,549 илјади МКД. Износот на вкупната дивиденда содржи износ од 25,190 илјади МКД кои прествуваат добивкана Петролгас ДООЕЛ Тетово во ликвидација, заклучно со 25.09.2023 година. Подружницата е ликвидирана во септември 2023 година.

Побарувањата од придружените друштва во износ од 76,381 илјади МКД , во најголем дел содржат побарувања за дадени депозити во износ од 74,045 илјади МКД (белешка 27) (2023: 182.983 илјади МКД).

#### 35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.